

## КОЦКАТА Е ФРЛЕНА НА ДЕСНИОТ БРЕГ НА РЕКАТА ВАРДАР

**Третата победа е најслатка. Таа покажа дека стилот на власта на ВМРО-ДПМНЕ и на ДПА е ист со оној на СДСМ и ДУИ. Значи, волкот е сит, а овците на број.**

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Ослободувањето на најпознатиот кондонец Агим Красниќи за дела за обид за тероризам не претставува валидна, логична судска пресуда, туку срамен чин на политичка одлука, која не само што ја згрози македонската, туку и светската јавност, која треба да им симне "капа" на македонските политичари, бидејќи докажа дека не се за евроатлантски интеграции, туку за градење балкански држави и бедеми. Имено, политичкиот журишник на ДПА не го продолжи векот на траење на владејачката коалиција, туку докажа дека тој е во директна врска со друг влијателен играч, кој претходно го искористи за создавање криза во времето на премиерот Владо Бучковски. Затоа, Агим Красниќи толку умешно брилира во својата улога или им поставува несекојдневни услови на ВМРО-ДПМНЕ и на ДПА. Таквото плаќање на услугата претставува опасен преседан за функционирањето на правото и за владеењето на правото во Р Македонија, кое се прокламира за независно судство и темелни реформи во процесните закони од областа на правосудството.

Со ослободителната пресуда сè повеќе се отвора простор тој да стане пратеник, кој по извојувањето на три битки против државата ќе се најде во привлечна исплатлива фотелја. За време на функционирањето на владејачката коалиција СДСМ и ДУИ, поточно во кратката ера на Владо Бучковски, Красниќи ја извојува својата прва битка. Со втората докажа дека секој пајташ, другар, "френд" или "товариш" на високите политичари може како што сака да си игра со судските органи - демек му се лоши, паѓа во несвест, му скокнал притисокот итн. Тоа се познатите фори и фазони, кои традиционално ги прават и обичните криминалци, но откако ќе бидат добро научени од адвокатите и од доблесните политичари во Македонија.

Но, третата победа е најслатка. Таа покажа дека стилот на власта на ВМРО-

**Скопското јавно обвинителство подготвува жалба за ослободителната пресуда за Агим Красниќи и за неговата група, која ја донесе судијката Снежана Бајлозова од Основниот суд Скопје 1.**

ДПМНЕ и ДПА е ист со оној на СДСМ и ДУИ. Значи, волкот е сит, а овците на број. Сепак, остана впечатокот дека ние немаме независно судство, иако кондонецот цели два месеца со оружје в рака го држеше Кондово под опсада, а сега како на "заслужен граѓанин" ќе му ја подарат пратеничката клупа. Ова не личи на социјалистичките манири!?

Коцката е фрлена на десниот брег на Вардар. Сега на потез е власта. Какво ли оправдување ќе понуди владејачката коалиција? Решавањето на Рубиковата коцка станува сè полесно, бидејќи од три случаи против Агим Красниќи, остана уште еден нерешен, односно неиспакнат од портфолиото на обвинетиот. Киднапирањето му остана да му диши во врат. Но, како тргнало одвирањето на работите и казната затвор од 1,5 година за киднапирање ќе биде предмет на гума за бришење.

Додека ние се обидуваме да донесеме барем некаков правен заклучок или да ја пронајдеме одговорноста кај судијата кој го водел случајот, премиерот Груевски ја украде финтата на СДСМ. Тој не шурува со судските органи. Имено, тој смета дека Агим Красниќи не може да се најде во десниот партер осигуран за пратениците на ДПА во Собранието на РМ.

"Мислам дека тоа нема да се случи", изјави премиерот Никола Груевски, кој наводно бил шокиран од ослободителната судска пресуда за Красниќи.

Значи, "шок ми бејби, шок ми бејби".

"Таков притисок немало ниту, пак, договор, меѓутоа морам да кажам дека јас сум најблаго кажано многу изненаден од она што се случи во судот, да не речам шокиран, но јас не смеам, особено од оваа позиција, да ги коментирам

Во Обвинителството укажуваат дека имаат доволно докази кондонецот Красниќи и другите учесници во делото да бидат обвинети за подготвување дела за тероризам. Според Кривичниот законик за вакви дела е предвидена казна затвор од 10 години. Инаку, надлежните органи тврдат дека потерницата по Красниќи била законски повлечена.

судските одлуки. Има и други судски инстанции, има и други тела кои ги контролираат судовите", оцени Груевски.

Така Груевски ја шокираше јавноста, но сепак нејзиното внимание беше свртено кон оскаровецот од Кондово, кој по истиот рецепт како и Даут Реџепи-Лека го снимил вториот дел од филмот "Ништо не смее да нè изненади!".

Дури не смее да нè изненади и нелогичната затворска казна на албанските државјани Бујар и Рејмонда Малечка, кои откако одлежаа една година затвор за снимките кои ги направија со дружината на Агим Красниќи, беа депортирани за Албанија, а славниот "пиштолчија" го ослободија од вината.

Инаку, овие обвинети лица го смија Красниќи како вежба над Кондово и како демонстрираат пукање од автоматско оружје, а прикажаа и топ со кој се закануваа дека ќе направат терористички акции. Доколку ослободителната пресуда на кондонецот стане правосилна, тогаш може лесно да се случи Малечка да ја тужат Македонија за времето кое го минале в затвор. Сега токму снимиот материјал не беше доволен доказ за подготвувањето тероризам.

"Доказите кои беа понудени од страна на Обвинителството беа спротивни на Законот за кривична постапка, бидејќи материјали кои се изработени од професионални новинари и се користени од страна на нив лично или на редакциите каде што работат, не можат да претставуваат доказ во кривична постапка", изјави Владо Пешликовски, адвокат на обвинетиот, кој на 16.2.2007 г. беше ослободен од обвинението, а во својата биографија ќе го додаде овој датум како придонес за каузата.

# "НИШТО НЕ СМЕЕ ДА НÈ ИЗНЕНАДИ!"